

AGROSTEMIN



Dr. Danilo Gajić





Ц В Е Ќ А Р С Т В О

Р О З А

(*Rosa L.*)

Производство на подлоги

Од семе

- Начин на примена, време и количина
 - ❖ како подготовка за сеидба – прав
*пред положување во песок, измешајте го семето со 30*g/ha "профи"*
 - ❖ грижа за садници (прва–втора година) со суспензија на вода
 - прв пат* – со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")
при отворање на пупките на лисјата
 - втор пат* – иста количина во времето пред вообичаеното цветање
 - трет пат* – на крајот на сезоната (двојна доза)
 - ❖ вадење и пресадување
натопете во воден раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") на 10l vode

Резници (ожилување)

- Начин на примена, време и количина
потопете ги резниците во воден раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") на 10l вода и/или подземните (корени) вода со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")

Ефекти

- подобро ртење и сила во ртење
- подобро искоренување – силен невообичаено развиен корен систем
- повеќо бујно бокорење
- поголем број на силни, подолги изданоци
- поголема застапеност на саден материјал од класа I
- поуспешна хибернација



Производство на садници (калеми)

Начин на примена, време и количина

- ❖ вадење и пресадување садници/вкоренети резници
пред садењето, потопете ги во раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") на 10l вода
- ❖ грижа за пресадени садници/вкоренети резници
прв пат – по појавата на лисните пупки, налие/испрскај са 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")
втор пат – пред калемење на подлогата се залива/спреј со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")
- ❖ калемени
подготовка на гранчиња за калемење – чувајте ги потопени во раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") на 10l вода или крпа во која се чуваат додека калемењето не се навлажни со наведената суспензија
- ❖ грижа за калем садница
по формирањето на лисна маса на калемите, т.е., или во времето на првото хранење или прскање со заштитни средства, вода со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена")
- ❖ подготовка за екстракција и пресадување/презимување
како дел од вообичаените мерки спроведени заради поуспешно презимување, прскајте со 60 g/ha "профи" (600 g/ha "зелена")
- ❖ пакување за транспорт
навлажнете ја масата што ги обезбеди садниците со влага за време на транспортот со раствор од 1,5g "профи" (15g "зелена") во 10l вода

Ефекти

- поуспешно пресадување – примање на корења и садници
- прифатени се поголем процент на калемени
- повеќе бујно бокорење
- поголем број на силни изданоци
- задебелен вратот на коренот
- поголема застапеност на саден материјал од класа I
- посоодветно за транспорт и складирање
- поуспешна хибернација



Производство на сечени цветови

Начин на примена, време и количина

- примање и положување на садници до садење
*при превземање, чувајте ги потопени во раствор од 1,5g "профи"
(15g "зелена") во 10л вода за опоравување*
- со 30 g/ha "профи" (300 g/ha "зелена") полиете
 - ❖ кога пупките на лисјата почнуваат да се отвораат
 - ❖ пред цветање, односно по формирање на лисна маса
 - ❖ истовремено со прихранување и со средства за заштита (половина од препорачаната доза)
 - ❖ по сечењето на цветот
 - ❖ на крајот на вегетативната сезона (подобро презимување)

Ефекти

- поуспешно вкоренување
- повеќе бујно бокорење и цветање
- поголем број на силни изданоци
- поголем процент на цвеќе со подолго и посилено дршка
- поинтензивна боја и мирис
- посоодветно за транспорт и складирање
- поуспешна хибернација

Белешка: **AGROSTEMIN**[®] е компатибилен со сите други средства што се користат во земјоделството преку водена суспензија – не бара посебен премин.

Тој е целосно безопасен за луѓето, животните (вклучително и пчелите)
и природната средина

Не бара посебни мерки ХТЗ

AGROSTEMIN[®] е производ за исхрана на растенија заснован на растителни екстракти